



РАБОТЕЊЕТО НА МАПАС ВО 2013 ГОДИНА

- * Во 2013 година Агенцијата се грижеше за правата и интересите на 350.040 членови на приватните задолжителни пензиски фондови и 18.525 членови на приватните доброволни пензиски фондови со вкупна вредност на средствата во сите фондови од над 440 милиони Евра.
- * Во 2013 година Агенцијата продолжи да ја усовршува својата функција преку интензивирањето на теренската и вонтеренската контрола на пензиските друштва, пензиските фондови и двата чувари на имот врз основа на оценка на ризици.
- * Во 2013 година Агенцијата иницираше предлози за измена на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и активно даваше придонес во текот на нивното изготвување. Исто така, Агенцијата ги изготви и ги донесе подзаконските акти за доуредување на законската материја.
- * Во втората половина на 2013 година Агенцијата ги подготвуваше подзаконските акти кои произлегуваат од Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување. Агенцијата користеше експертска помош преку програмата на TAIEH - за изготовка на оваа подзаконска регулатива.
- * Во октомври 2013 година Агенцијата започна со активно учество во проектот „Едукативна кампања за пензиско штедење“ под мотото: „Моето друштво е мој избор, а штедењето моја иднина...“ која се спроведува од страна на Министерството за труд и социјална политика во соработка со Министерството за образование и наука, Агенцијата и двете пензиски друштва, НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје и КБ Прво пензиско друштво АД Скопје.
- * Агенцијата, како членка на Меѓународната

За посигурни пензионерски денови

Е - МАПАС бр. 10

јули 2014 година



Следете не и на:

[http://www.facebook.com/
MAPAS.MK](http://www.facebook.com/MAPAS.MK)

организација на пензиски супервизори (ИОПС), активно учествуваше во нејзината работа определувајќи се за следење на принципите во вршењето на својата регулаторна и супервизорска функција изградени врз основа на најдобрите светски практики.

- * Во април 2013 година Агенцијата беше домаќин на претставници од Телото за финансиска супервизија (АМФ) од Албанија, со кое во јануари 2013 година Агенцијата склучи меморандум за соработка.
- * Во декември 2013 година се потпиша Меморандум за соработка помеѓу Народната банка на Република Македонија, Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурување, Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување и Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија што има за цел надлежните институции за регулирање на финансиските услуги, да формираат координативно тело и со заеднички заложби и проекти, да го подигнат нивото на финансиска писменост на населението во Република Македонија.
- * По имплементација на стандардот ИСО 9001:2008 Агенцијата започна со работа согласно усвоените процедури за управување со квалитет. Сите процедури донесени во 2012 година беа ревидирани и усогласени согласно инструкциите дадени од Советот на експерти.

“Кога ќе се пензионирате, мислите и дејствувајте како се уште да работите, додека пак во периодот кога работите, малку мислете и дејствувајте како да сте веќе во пензија.”

Извештај за состојбите во капитално финансирано пензиско осигурување 2013 година

МАПАС еднаш годишно изготвува и објавува извештај за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување во Република Македонија. Во април 2014 година Советот на експерти на МАПАС го усвои осмиот извештај за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување, кој ни сведочи за досегашните резултати и придобивки во двете компоненти на капитално финансираното пензиско осигурување, вториот и третиот столб.



Информации за втор столб

Вториот столб постои нешто повеќе од 8 години

350 040 членови во задолжителните пензиски фондови
8% пораст во однос на 2012



66% од вкупниот број на осигуреници во Фондот на ПИОМ се членови на двостолбниот пензиски систем.


Во текот на 2013 година 79 членови преминале од НЛБз во КБПз и 29 членови преминале од КБПз во НЛБз.

Во текот на 2013 година во задолжителните пензиски фондови се уплатени вкупно околу 4 милијарди денари придонеси.

27 милјарди денари вкупно средства на задолжителните пензиски фондови -5,65% од БДП.

Исплати од втор столб во 2013 година

Структура на остварени пензии и исплати од вториот столб од почеток на системот



Сметководствена единица



Принос за периодот 31.12.2006 – 31.12.2013 сведен на годишно ниво:


НЛБз	КБПз
5,20% во номинален износ	5,41% во номинален износ
2,16% во реален износ	2,37% во реален износ

За посигурни пензионерски денови


Портфолио на задолжителните пензиски фондови

Инвестициско портфолио - домашни инвестиции кои вклучуваат државни хартии од вредност, депозити и акции, како и инвестиции во странство кои вклучуваат акции и удели на инвестициони фондови

Структура на инвестициите на НЛБз (на 31.12.2013)



Структура на инвестициите на КПЗ (на 31.12.2013)



Информации за трет столб

Третиот столб постои нешто повеќе од 4 години

18 525 членови во доброволните пензиски фондови
11% пораст во однос на 2012

Во текот на 2013 година во доброволните пензиски фондови се уплатени вкупно околу 113 милиони денари доброволни придонеси (85% од нив се уплатени на професионални сметки).

318 милиони денари вкупно средства на доброволните пензиски фондови -0,07% од БДП.

Сметководствена единица

НЛБд
130,511147

КБПд
129,015451

Принос за периодот 31.12.2009 – 31.12.2013 сведен на годишно ниво:

НЛБз	КБПз
6,08% во номинален износ	6,52% во номинален износ
3,00% во реален износ	3,42% во реален износ



73 % пензиска шема со професионална сметка

27 % индивидуална сметка

Исплати од третиот столб во 2013 година

Остварени пензиски надоместоци и исплати на членови од трет столб


Вид на пензиски надоместок/ Доброволен пензиски фонд	НЛБд		КБПд		Вкупно
	Инд. сметка	Проф. сметка	Инд. сметка	Проф. сметка	
Старост – еднократна исплата	14	14	13	58	99
Наследство	2	2	1	1	6

За посигурни пензионерски денови


Портофолио на доброволните пензиски фондови

Инвестициско портфолио - домашни инвестиции кои вклучуваат државни хартии од вредност, депозити и акции, како и инвестиции во странство кои вклучуваат акции и удели на инвестициони фондови

Структура на инвестициите на НЛБд (на 31.12.2013)



Структура на инвестициите на КБПд (на 31.12.2013)



Финансиско работење на друштвата

Двете пензиски друштва ја завршија 2013 година со добивка.



опис	НЛБ	КБ Прво
Добивка (за 2013 г.)	58.009.561	73.597.227
Добивка по оданочување (за 2013 г.)	57.615.858	73.285.131
Нето добивка (за 2013 г.)	57.615.858	73.285.131

Преглед на светските состојби и трендови во пензиската област со акцент на капитално финансираното пензиско осигурување

Пензиските системи во сите земји во светот имаат се поголема улога, како од аспект на заштита на населението, така и од аспект на националните заштеди, ако се има предвид трендот на стареење на населението и се поголемото учество на старото население во вкупното население. Актуелна тема во пензиското опкружување беа имулти-фондовите, вклучувајќи го и дизајнирањето на мулти-фондовите односно портфолијата кои се избираат автоматски доколку членот сам не избере конкретен фонд односно портфолио. Исто така, значајна тема на дискусиите на светско ниво останува и исплатата на акумулирани средства, така што особено се посветува внимание на поврзување на акумулационата фаза и фазата на исплата, дизајнирање на фазата на исплата од пензиските

системи, видовите на исплата и ризикот од долговечност. Следењето на овие новости е значајно и за унапредување на македонскиот пензиски систем, при што треба да се нагласи дека, пензискиот систем мора да се гледа на долг рок.



НОВОСТИ

ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАПАС ВО 2013 ГОДИНА

Советот на експерти на седницата одржана на 19.03.2014 година го разгледа и усвои Извештајот за работењето на МАПАС во 2013 година. Согласно закон, МАПАС поднесува извештај за својата работа за претходната година за усвојување до Собранието на Република Македонија, до 30 јуни во тековната година.

ЕДУКАТИВНАТА КАМПАЊА ЗА МЛАДИТЕ

Во рамките на едукативната кампања за младите под мотото:” Моето друштво е мој избор, а штедењето моја иднина... “ им беше посветено внимание на младите како потенцијални идни членови во реформиранит пензиски систем кои задолжително ќе бидат вклучени во неговиот прв и втор столб.

МАПАС и претставници од пензиските друштва од почетокот на кампањата во текот на целата учебна година 2013/2014 година посетија вкупно 61 средно училиште низ повеќе градови во нашата држава. Во училиштата беа одржани презентации на учениците од завршните години со појаснување на нивните права и обврски во пензискиот систем. Од страна на учениците имаше голема посетеност и заинтересираност во врска со темата за пензиско штедење и при тоа им беа поделени наменски изработените информативни брошури.

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

ШТО Е ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНЗИСКА ШЕМА И КОЈ МОЖЕ ДА ОРГАНИЗИРА?

Професионална пензиска шема претставува шема помеѓу работодавач и неговите вработени или здружение на граѓани и неговите членови, вклучена во доброволен пензиски фонд. Повеќе работодавачи или повеќе здруженија на граѓани може заедно да организираат и финансираат професионални пензиски шеми. Работодавачот донесува правила за професионалната пензиска шема и потпишува договор за организирање и финансирање професионална пензиска шема со претставник на своите вработени или членови. Секој учесник во професионална пензиска шема потпишува изјава за согласност за учество во професионална пензиска шема и ја доставува до работодавачот. Работодавачот потпишува договор со друштвото кое го избрал да управува со доброволниот пензиски фонд во кој ќе биде вклучена професионалната пензиска шема. Работодавачот може да определи кои вработени или членови можат да учествуваат во професионалната пензиска шема и да ја определи стапката на придонес која ќе ја уплаќа за секој од нив.

ДАЛИ АГЕНТ НА ВТОР СТОЛБ МОЖЕ ДА РАБОТИ И КАКО АГЕНТ НА ТРЕТ СТОЛБ?

Постојните активни агенти на пензиските друштва се овластени да склучуваат договори и за вториот и за третиот столб.



Имате прашања или поплаки?

Јавете се во МАПАС или напишете порака на contact@mapas.mk



АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ (МАПАС)

Стив Наумов 100, 1000 Скопје, Република Македонија

Тел: (02) 3224 229; 3166 452

www.mapas.mk